

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 39 год. LXVII | 28 март 2011, понеделник | Цената на овој број е 150 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
965. Уредба за изменување на Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината.....	2	970. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило.....	9
966. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана.....	8	971. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините на вино произведени од тековната винска година и од претходните вински години.....	11
967. Изменување на лиценца под број 51-1667/1 од 23.3.2010 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастерберг“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	8	972. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините на купено и продадено грозје од последната берба.....	13
968. Изменување на лиценца под број 19-7003/1 од 9.1.2009 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	9	973. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините произведени од последната берба на грозје.....	15
969. Изменување на лиценца под број 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „МАКОТЕН“ ДООЕЛ Гевгелија за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс „Фламинго“ во Гевгелија, граничен премин Богородица.....	9	974. Правилник за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините на увезена шира и вино... ..	17
		975. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	19
		976. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.....	20
		977. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт-складирање на екстра лесно масло (ЕЛ-1), мазут М-1 НС и течен нафтен гас (ТНГ).....	23
		Огласен дел.....	1-40

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

965.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008, 143/2008 и 56/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2011 година донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУГУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Во Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/2008, 71/2009, 146/2009, 162/2009, 113/2010, 125/2010, 148/2010 и 172/2010), член 51 став 4 и 5 се бришат.

Член 2

Во член 52 став 3, зборовите „став 2, 3 и 4“ се заменуваат со зборовите „став 2 и 3“.

Член 3

Во член 53 алинеата 6 се брише.

Член 4

Во член 54 во алинеата 2, зборовите „и надоместок за работа на комисијата“ се бришат.

Алинеата 4 се брише.

Член 5

Во член 55 став 2 се брише.

Член 6

Табеларните прегледи во Прилог 1 и Прилог 2, се заменуваат со два нови Табеларни прегледи дадени во Прилог 1 и Прилог 2, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 7

Започнатите постапки за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија до денот на влегување во сила на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за начинот и постапката на отуѓување, давање под долготраен закуп и краткотраен закуп, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со јавно наддавање, по пат на прибирање на понуди и со непосредна спогодба, висината на трошоците на постапката за отуѓувањето и давањето под закуп, како и висината на цената на земјиштето и на закупнината („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/2008, 71/2009, 146/2009, 162/2009, 113/2010, 125/2010, 148/2010 и 172/2010).

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1770/1
27 март 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Ред.	Општина	ЗОНА Седиште на општина					ЗОНА Населени места во општините						
		Подзони					Подзони						
		А	Б	В	Г	Д	Е	А	Б	В	Г	Д	Е
Индивидуално домување	Колективно домување	Компјутини и деловни објекти	Стански и производни објекти, пазари	Објекти за јавна намена и верски објекти	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти и водови	Индивидуално домување	Колективно домување	Компјутини и деловни објекти	Стански и производни објекти, пазари	Објекти за јавна намена и верски објекти	Објекти за спорт и рекреација	Инфраструктурни објекти и водови
1	Арвачиново	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
2	Босилово	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
3	Брвеница	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
4	Василево	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
5	Вевчани	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
6	Вранештица	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
7	Врапчиште	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
8	Градско	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
9	Дебарца	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
10	Долпани	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
11	Другово	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
12	Желино	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
13	Зајас	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
14	Зелениково	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
15	Зрновци	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
16	Јегуновце	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
17	Боговиње	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
18	Карбинци	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
19	Конче	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
20	Кривогаштани	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
21	Липково	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
22	Лозово	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
23	Маврово и Ростуша	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
24	Могила	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
25	Новаци	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
26	Ново Село	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
27	Осломеј	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
28	Петровец	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
29	Пласница	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
30	Раковец	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
31	Роман	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
32	Сопиште	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
33	Старо Нагоричане	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
34	Студеничани	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
35	Тевче	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
36	Центар Жупа	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
37	Чашка	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
38	Чашиново-Облешevo	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00
39	Чучер-Сандevo	400,00	700,00	1.000,00	300,00	200,00	200,00	200,00	350,00	500,00	150,00	100,00	120,00

Ред. VI

966.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари и тоа:

- земјиште со вкупна површина од 6 439 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.79 и бр.80, Катастарска општина Степанце (Жеглане), евидентирано во Имотен лист бр. 21, викано место Шанци, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 46 470 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.185, Катастарска општина Огњанци (Огњанци), евидентирано во Имотен лист бр. 579, викано место Голема Нива, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 39 997 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.488/2, Катастарска општина Мршевци, (комплекс Курило), евидентирано во Имотен лист бр. 413, викано место Курилово, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 1 403 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.22694/1, улица Железничка и бр.22695/2, викано место Железничка, Катастарска општина Куманово (Влашки Рид), евидентирано во Имотен лист бр. 45567, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 78 412 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.2593, викано место Пармида и бр.8338, улица 120, Катастарска општина Куманово (Рајкова кука 1 и 2), евидентирано во Имотен лист бр. 11065, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 348 826 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.22/1, викано место Рупа, бр.29/203, бр.30/1, викано место Грудајца, бр.32/1, викано место Д.Бањица и бр.33/1, викано место Луковец, Катастарска општина Бањица-поединец (Бањица), евидентирано во Имотен лист бр. 72, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 1 005 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.172/1, Катастарска општина Крнево (Крнево), евидентирано во Имотен лист бр. 225, викано место Плоштова, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 4 596 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1129/14 и бр.1129/16, Катастарска општина Глишиќ (Глишиќ), евидентирано во Имотен лист бр. 1631, викано место Браненикот, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 5 668 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1406, Катастарска општина Рожден (Рожден), евидентирано во Имотен лист бр. 41, викано место Село, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 5 413 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.792/1, Катастарска општина Мрежичко (Мрежичко), евидентирано во Имотен лист бр. 15, викано место Село, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 12 517 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.651, Катастарска општина Конопиште (караула Конопиште), евидентирано во Имотен лист бр. 324, викано место Село, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 33 233 м², евидентирано во Имотен лист бр. 485, лоцирано на Катастарска парцела бр.1540/2, бр.1540/3, викано место Стари Гајтанец и бр.1549/2, викано место Стамболдживев мост Катастарска општина Големо Коњари 1 (Славеј), сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 28 282 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.7136, Катастарска општина Струмица (Убојно), евидентирано во Имотен лист бр. 5694, викано место Джин Дол, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 7 495 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.4282, Катастарска општина Пирава вон град (Пирава), евидентирано во Имотен лист бр. 1103, викано место Ајродром, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 154 088 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.1/2, Катастарска општина Ржаничино (Свињарска фарма), евидентирано во Имотен лист бр. 500, викано место, Гелдија, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 949 789 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.497/2 и бр.1219, Катастарска општина Д.Лакочереј (Лакочереј), евидентирано во Имотен лист бр. 2, викано место Габавци, сопственост на Република Македонија;

- земјиште со вкупна површина од 29 618 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.22, бр.23, викано место Чатал Чешма и бр.26/2, викано место Туртел Катастарска општина Вртешка (Плачковица Штип), евидентирано во Имотен лист бр. 209, сопственост на Република Македонија и

- земјиште со вкупна површина од 7 309 м², лоцирано на Катастарска парцела бр.16761/1, Катастарска општина Куманово (Дом на АРМ), евидентирано во Имотен лист бр. 45870, викано место ЈНА, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-1611/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

967.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈ 51-1667/1 ОД 23.03.2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Во Лиценцата под број 51-1667/1 од 23.3.2010 година, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 1 зборот „ДОО“ се заменува со зборот „ДООЕЛ“.

2. Во точката 3 бројот „17“ се заменува со бројот „14“.

3. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1548/1
5 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

968.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-7003/1 ОД 9.1.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „АПЕКС МК“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА
ВО АВТОМАТ КЛУБ**

1. Во Лиценцата под број 19-7003/1 од 9.1.2009 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот: „20“ се заменува со бројот: „16“.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1549/1
5 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

969.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУ-
РИЗАМ И УСЛУГИ „МАКОТЕН“ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИ-
ЈА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕКА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) ШТО
СЕ НАОГА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС „ФЛА-
МИНГО“ ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН ПРЕМИН
БОГОРОДИЦА**

1. Во Лиценцата под број 19-4786/1 од 22.12.2005 година, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „МАКОТЕН“ ДООЕЛ Гевгелија, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3 зборовите: „490 автомати за игри на среќа“ се заменуваат со зборовите: „660 автомати за игри на среќа“, зборовите: „1 автомат за игри на среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“ се заменуваат со зборовите: „2 автомати за игри на среќа на кои истовремено можат да учествуваат повеќе играчи“, зборовите: „16 маси за американски рулет“ се заменуваат со зборовите: „17 маси за американски рулет“, зборовите: „12 маси за блек џек“ се заменуваат со зборовите: „13 маси за блек џек“ и зборовите: „2 маси за карибиан покер“ се заменуваат со зборовите: „3 маси за карибиан покер“.

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1718/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

970.

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/2008), министерот за економија, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО**

Член 1

Во Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2010, 62/2010, 105/2010 и 13/2011), во член 4 став (1) по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:

„15. „донирано возило“ е доброволна и безусловна помош од возило, која не создава директна корист на давателот ниту обврска за враќање на примателот на возилото и која може да биде дадено за цели од јавен интерес или за поддршка на активностите на примателот, каде давателот на возилото може да биде странско физичко и правно лице, а примателот да биде домашна јавна установа, единица на локалната самоуправа, фондација од јавен интерес и орган на државната управа“.

Точките 15 и 16 стануваат точки 16 и 17.

Член 2

Во членот 6 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

„(5) Техничките барања кои возилата од член 4 став (1) точка 15 од овој правилник треба да ги исполнуваат во постапката за единечно одобрување се дадени во Прилог XX кој е составен дел од овој правилник.

(6) По исклучок од став (2) на овој член, единечно одобрување на следните видови на половни возила за специјална намена:

- возило со фиксна надградба на бетономешалка (не од контејнерски тип),
 - возило со фиксна надградба на пумпа за бетон,
 - возило опремено со скалила или постаменти кои можат да се издигаат (на пример за работа на улично осветлување),
 - возило – дигалка. Во оваа група не влегуваат возила кои се проектирани и изработени покрај дигалката да превезуваат и стока,
 - возило посебно конструирано за чистење на улици, канализација, аеродромски писти и тн.,
 - возило за собирање и пренесување на смет,
 - возило со фиксно вграден генератор за електрична енергија,
 - возило со вградени подвижни радиолошки уреди,
 - возило – подвижна амбуланта (медицинска или забарска),
 - репортажни возила (радио, тв и слично),
 - возило – подвижна лабораторија и
 - возило – подвижна специјализирана работилница, уникатни или не,
- се врши по постапка и технички барања утврдени во Прилог XX од овој правилник.“

Член 3

Во членот 7 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) За возилото од член 6 ставови (5) и (6) од овој правилник, Органот за одобрување врз основа на извештај од техничка служба издава одобрение за единечно возило за кое барателот не може да обезбеди одделни документи потребни во постапката. Техничката служба извештајот го изготвува врз основа на спроведување на посебна постапка за утврдување на техничките и безбедносните карактеристики на возилото.“

Член 4

Во членот 8 во ставот (3) по алинеја 4, се додаваат две нови алинеи 5 и 6 кои гласат:

„- за возилата од член 6 став (5) на овој правилник се доставува доказ дека возилото е донирано и доказ за прифаќање на донираното возило; и

- за возилата од член 6 став (6) од овој правилник барателот наместо докуменентите од член 8 став (3) алинеи 1 и 3 од овој правилник доставува писмено известување од Органот за одобрување за спроведување на постапката во одсуство на потврда за исполнување на техничките барања.”

Член 5

За половните возила од член 25 ставови (1), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) на овој правилник, за кои царинската постапка е завршена до денот на влегување во сила на овој правилник, постапката за единечно одобрување треба да заврши во период од 30 дена од денот на влегување во сила на овој правилник, согласно технички барања утврдени во Прилог XVII од овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 25-1940
18 март 2011 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

Прилог XVII

Листа на техничките спецификации, еквивалентните со нив правилници на ЕСЕ за половни возила од категориите M₁, M₂, M₃, N₁, N₂ и N₃

1	2	3	4
ТСВ техничка спецификација	Содржина на техничката спецификација	ЕСЕ Правилник	ЕЕС Директива (основна) барана
ТСВ 141	За мерките кои треба да се преземат за емисијата на издувни гасови и цврсти честички од дизел моторите кои се користат во возилата, и емисијата на издувни гасови од моторот со палење со искра, кои како гориво употребуваат природен гас или течен нафтен гас и се користат во возилата	R - 49/02 A	(88/77); 91/542 A
ТСВ 102	За мерките против загадувањето на воздухот со емисијата од моторните возила	R - 83/02	(70/220); 91/441

Прилог XX

Листа на техничките спецификации

1	2	3	4	5
ТСВ Техничка спецификација	Содржина на техничката спецификација	ЕСЕ Правилник	ЕЕС Директива (основна) барана	Категорија на возилата
ТСВ 109	За кочење на моторните и приклучните возила	R 13/05	(71/320); 85/647	M, N, O
ТСВ 141	За мерките кои треба да се преземат за емисијата на издувни гасови и цврсти честички од дизел моторите кои се користат во возилата, и емисијата на издувни гасови од моторот со палење со искра, кои како гориво употребуваат природен гас или течен нафтен гас и се користат во возилата	R - 49/02 A	(88/77); 91/542 A	M, N, O
ТСВ 102	За мерките против загадувањето на воздухот со емисијата од моторните возила	R - 83/02	(70/220); 91/441	M, N, O

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

971.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ВИНО ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ТЕКОВНАТА ВИНСКА ГОДИНА
И ОД ПРЕТХОДНИТЕ ВИНСКИ ГОДИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините на вино произведени од тековната винска година и од претходните вински години.

Член 2

Производителот на вино ги пријавува количините на вино произведени од тековната винска година и од претходните вински години со пријава за производство и залихи на вино на образец во А4 формат на лајмова-на индигирана хартија.

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Декларација на производство и залихи на вино”.

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член содржи:

- име и презиме на производителот на вино, доколку е физичко лице, односно назив на производителот, доколку е правно лице;
- адреса на производителот на вино;
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на производителот на вино;
- сорта на грозјето од кое е добиено виното;
- количина на залихите на шира, концентрирана шира и пречистена концентрирана шира од претходните години и од тековната винска година;
- количина на залихите на вино од претходните години и од тековната винска година.

Образецот на пријавата за производство и залихи на вино од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на пријавата од член 2 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се доставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја задржува производителот и вино.

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член се пополнува врз основа на внатрешните влезни и излезни регистри за производители на вино.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-887/4
14 март 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.



Прилог бр. 1
Референтен број: 000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО И ЗАЛИХИ НА ВИНО

Винска година: 20 ____

Пријавувач:	Име и презиме/ Назив:	
	Адреса: (кадешто се чува произведеното вино од тековната винска година):	
	Адреса: (кадешто се чуваат залихите на вино):	
	ЕМБГ/ ЕДБ:	

ВИНО (литри)	Произведени (ЦРВЕНИ и РОЗЕ вина) од тековната винска година	Произведени (БЕЛИ вина) од тековната винска година	Вкупно количини произведени од тековната винска година	Залихи од црвени и розе вина	Залихи од бели вина	Вкупно залихи од претходни години	Забелешка
1. Трпезни вина							
2. Регионални вина (ВГО)							
3. Вина со контролирано потекло (ВКП)							
4. Вина со контролирано и гарантирано потекло (ВКПП)							
5. Други вина							
6. Шири							
7. Концентрирана шири							
Вкупно							

Место и датум: _____

Потпис на одговорното лице: _____

972.

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА КУПЕНО И ПРОДАДЕНО ГРОЗЈЕ ОД ПОСЛЕДНАТА БЕРБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините на купено и продадено грозје од последната берба.

Член 2

Трговците со грозје за производство на вино ги пријавуваат количините пласирани од последната берба на грозје со пријава за продадени количини на грозје на образец во А4 формат на лајмована индигирана хартија.

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Декларација за продажба на винско грозје”.

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член содржи:

- име и презиме на трговецот со грозје, доколку е физичко лице, односно назив на трговецот со грозје, доколку е правно лице;
- адреса на трговецот со грозје;
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на трговецот со грозје;
- сорта на грозјето;
- количина на грозјето предадено во винарски визби и името на секоја винарска визба каде што е предадено грозјето;
- количина на грозјето продадено на други трговци со грозје, и
- количина на извезено грозје.

Образецот на пријавата за пласирани количини на грозје од последната берба од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на пријавата од член 2 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се доставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја задржува трговецот со грозје за производство на вино.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-887/4
14 март 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

973.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
ЗА КОЛИЧИНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ПОСЛЕДНАТА БЕРБА
НА ГРОЗЈЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините произведени од последната берба на грозје.

Член 2

Производителот на грозје за производство на вино ги пријавува количините произведени од последната берба на грозје со пријава за произведени количини на грозје на образец во А4 формат на лајмована индигирана хартија.

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис „Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Декларација за берба на грозје”.

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член содржи:

- име и презиме на производителот на грозје, доколку е физичко лице, односно назив на производителот на грозје, доколку е правно лице;
- адреса на производителот на грозје;
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на производителот на грозје;
- идентификациски број;
- лозови насади погодни за производство на трпезни вина;
- лозови насади погодни за производство на регионални вина (ВГО);
- лозови насади погодни за производство на вина со контролирано потекло (ВКП);
- лозови насади погодни за производство на вина со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП);
- лозови насади погодни за други намени;
- сорта на грозјето;
- површина под лозови насади;
- број на катастарска парцела;
- количина на набрано грозје;
- количина на грозје коешто пријавувачот самостојно ја преработува во вино;
- количина на грозје коешто пријавувачот ја продал на производители на вино;
- име на производител на вино;
- количина на грозје коешто пријавувачот ја продал на трговци со грозје и
- количина на грозје за други намени, освен производство на вино.

Образецот на пријавата за произведени количини на грозје од последната берба од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на пријавата од член 2 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се доставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја задржува производителот на грозје за производство на вино.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-887/4
14 март 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.



Прилог I
Референтен број: 000000

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ДЕКЛАРАЦИЈА НА БЕРБА НА ГРОЗЈЕ

Година на берба: _____

Пријавувач: (производител на грозје)	Име и презиме/ Назив:	
	Адреса:	
	ЕМБГ/ ЕДБ	
	ИДБР	

	Сорта	Површина (м ²)	Број на катастарска парцела	Количина на набрано грозје (кг)		Количина која производителот самостојно ја преработува во вино (кг)		Количини продадени на производителите на вино (кг)		Име на производителот на вино	Количини продадени на трговци со грозје (кг)		Количини искористени за други намени (кг)		
				Бело	Црвено	Бело	Црвено	Бело	Црвено		Бело	Црвено	Бело	Црвено	
1. Лозови насади погодни за производство на трлезни вина															
2. Лозови насади погодни за производство на регионални вина (ВГО)															
3. Лозови насади погодни за производство на на вина со контролирано потекло (ВКП)															
4. Лозови насади погодни за производство на на вина со контролирано и гарантирано потекло (ВКП)															
5. Лозови насади за други намени															

Датум:.....20.....

Потпис на пријавувачот

974.

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА УВЕЗЕНА ШИРА И ВИНО

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините на увезена шира и вино.

Член 2

Увозниците на наливни шира и вино ги пријавуваат количините на увезена шира и вино со пријава за количините на увезена шира и вино на образец во А4 формат на лајмована индигирана хартија.

Член 3

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него стои натпис „Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Декларација на залихи на увезена шира и вино“.

Образецот на пријавата за пријавување на залихите на шира и вино ги содржи следниве податоци:

- име и презиме на увозникот на шира и вино, доколку е физичко лице, односно назив на увозникот, доколку е правно лице;
- адреса на увозникот на шира и вино;
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на увозникот на шира и вино;
- количина на увезена шира, односно вино;
- датумот на увоз на ширата, односно виното;
- земјата на потекло на ширата, односно виното и
- намената на ширата, односно виното.

Образецот на пријавата за увезена шира и вино од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Образецот на пријавата од член 3 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се доставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја задржува увозникот на наливни шира и вино.

Образецот на пријавата од член 3 став 1 од овој правилник се пополнува врз основа на придружните документи за вино и други производи од грозје и вино.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-887/4
14 март 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог бр. 1

Референтен број: 000000



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

ДЕКЛАРАЦИЈА НА УВЕЗЕНА ШИРА И ВИНО

Винска година: 20____

Пријавувач: (увозник на наливни шира и вино)	Име и презиме/ Назив:										
	Адреса:										
	ЕМБГ/ ЕДБ:										

Производ	Количина	Датум на увоз	Земја на потекло	Намена	Забелешка
Шира					
Вино					

Место и датум: _____

Потпис на одговорното лице: _____

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

975.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 28.3.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 39,123 до 40,430
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 42,560
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 42,306
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 33,703

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 77,50 до 79,00
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 69,50
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 58,50
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 41,292

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,00	76,50	76,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	78,50	78,00	77,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	69,00	68,50	68,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	58,00	57,50	57,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,885 до 21,849
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,308
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 29.3.2011 година.

Бр. 02-456/1
28 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

976.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на седницата одржана на 28.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

1. На Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 11-8
28 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул.11-ти Октомври бр.222 Кичево, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

3. Датум на издавање на лиценцата:
28 март 2011 година

4. Период на важење на лиценцата:
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:
28 март 2021 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:
НД - 24.03.1/11

7. Број на деловниот субјект - 5529697

8. Единствен даночен број – 4012001115815

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување од земјата и странство на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за транспорт, заради натамошна продажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат: 2 резервоари секој со волумен од по 1000 м³ и тоа 1 за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на мазут НС-1, 2 резервоари од по 150 м³ за складирање на ТНГ и 6 резервоари од по 50 м³ за складирање на Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС (Д-Е V), кои се наоѓаат во кругот на поранешната ДИ „Копачка“ во Кичево.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и горивата за транспорт со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:
- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и војна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајна година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаи за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ ГОДИНА (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината		НАБАВКА				ВКУПНО располо- живо	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12)
	2 (месец)	3 ОКТА	РМ	4 Други	5 УВОЗ	6 набавено (3+4+5)		7 (2+6)	во РМ		ИЗВОЗ	ВКУПНА продажба (10+11)	
							8 големопродажба		9 малопродажба				
1													
Нафта													
Моторни бензини													
ЕУРОСУПЕР БС-95													
ЕУРОСУПЕР БС-98													
Биостанол													
Дизел горива													
Еуродизел-БС													
Биодизел-БС													
Екстра лесно 1(ЕЛ-1)													
Мазут													
М1-НС													
М2-НС													
Течен нафтен гас (ТНГ)													
Млазно гориво													
Биогориво													
ВКУПНО													

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(попис)

977.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт, на седницата одржана на 28.3.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ-СКЛАДИРАЊЕ НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1), МАЗУТ М-1 НС И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. На Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ).

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 11-9
28 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ-СКЛАДИРАЊЕ НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1), МАЗУТ М-1 НС И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, за промет и услуги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул.11-ти Октомври бр.222 Кичево, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ).

3. Датум на издавање на лиценцата:

28 март 2011 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

28 март 2021 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 25.04.1/11

7. Број на деловниот субјект - 5529697

8. Единствен даночен број – 4012001115815

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ).

Како складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), во смисла на оваа лиценца се смета складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ) во посебни резервоари за сопствена потрошувачка, како и за трговија со Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ).

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат: 2 резервоари секој со волумен од по 1000 м³ и тоа 1 за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на мазут НС-1 и 2 резервоари од по 150 м³ за складирање на ТНГ, кои се наоѓаат во кругот на поранешната ДИ „Копачка“ во Кичево.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја врши за корисници од Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно складирање со Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ),

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. извршени услуги на складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), во текот на извештајната година по корисник на услуга.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварији и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011039